



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 22 февруари 1974
Скопје
Број 6 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

35.

Врз основа на член 124 став 6 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), а во врска со член 18-а алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“, бр. 24/73), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија, се отстапуваат средства на Републиката заедница на образованието во износ до 800.000 динари, за неусогласеност меѓу извршувањето на расходите и притекнувањето на приходите.

2. Средствата од претходната точка се отстапуваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3427/1
27 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

36.

Врз основа на член 124 став 1 точка 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73), а во врска со член 18-а алинеја 1 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“, бр. 13/73 и 24/73), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се одобрува користење на 13.500.000 динари на Републичкиот буџет за 1974 година, како привремена позајмица поради нерамномерно остварување на приходите на буџетот.

Одобрените средства ќе се вратат на Резервниот фонд до истекот на буџетската година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3428/1
27 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

37.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за образование и наука Ферит Вељан, поради именување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-211/1
21 јануари 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

38.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за образование и наука Ферит Вељан, советник на републичкиот секретар во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-210/1
21 јануари 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

39.

Врз основа на членот 163 став 3 од Законот за даноките на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73 и 46/73), Републичкиот секретаријат за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ЧИСТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ

1. Факторот за утврдување на вкупниот чист приход од земјоделската дејност за 1973 година изнесува 8,7.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-223/1
31 јануари 1974 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Андон Макрадули, с. р.

Републички секретар
за земјоделство и
шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

40.

Врз основа на член 78 од Законот за средствата за работа на органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 29/73), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1973 ГОДИНА

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Органите на управата, судовите, јавните обвинувања и стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и нивните органи (во натамошниот текст: органите на управата) се должни во смисла на одредбите од ова упатство, на крајот на 1973 година да ги заклучат своите деловни книги и други евиденции со состојба на 31 декември и да состават завршна сметка за 1973 година.

2. Органите на управата завршната сметка* ја составуваат врз основа на податоците од своето книговодство и од други евиденции.

3. Состојбата на средствата и нивните извори органот на управата ја утврдува со попис (инвентарисување).

4. Завршната сметка на органот на управата содржи:

1) биланс на состојбата на 31 декември 1973 година (на Образецот I);

2) заклучен лист на 31 декември 1973 година (на Образецот II);

3) пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност во 1973 година (на Образецот III);

4) преглед на остварените и користените средства за посебни намени во 1973 година (на Образецот IV);

5) преглед на остварените и потрошените парични средства на фондовите во 1973 година (на Образецот V);

6) преглед на ненамирените обврски на 31 декември 1973 година (на Образецот VI);

7) преглед на бројот на вработените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците во 1973 година (на Образецот VII);

8) преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот за 1973 година (на Образецот VIII);

9) извештај за работа.

5. Органот на управата кој во својот состав, во смисла на член 22 од Законот за средствата за работа на органите на управата, има и работни единици со самостојна пресметка за вршење стопанска дејност, за кој водат посебно книговодство според Основниот контен план за организациите на здружениот труд ја составуваат завршната сметка за таа дејност според прописите што важат за организациите на здружениот труд од стопанството.

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

1. Биланс на состојбата на 31. XII. 1973 година

6. Внесувањето на податоците на Образецот I-биланс на состојбата на 31 декември 1973 година, се врши на следниот начин:

1) под реден број 1 до 56 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колона 2 на овој образец.

Органите на управата под реден број 1 до 56 внесуваат податоци за средствата и за изворите на средствата според состојбата утврдена со пописот на материјалните вредности, побарувањата и обврските на 31 декември 1973 година а според класификацијата на податоците од образецот. За внесување на овие податоци се користат и расположивите евиденции за состојбата на тие средства и на нивните извори, како и изводите за состојбата

на сметката кај Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата) и банките.

2) под реден број 7, 8 и 19 се внесуваат книговодствените отписи пресметани на крајот на годината со примена на стапките за амортизација определени со важечките прописи;

3) под реден број 11, 12 и 22 се внесуваат и средствата на пресметаната и уплатената амортизација по стапките пропишани од страна на општествено-политичката заедница ако е со прописите на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема или на предмети од заедничката потрошувачка;

4) под редниот број 35 се внесуваат претплатените износи на средствата по обврските на органот на управата ако соодветните конта од колона 2 на овој образец покажуваат долговно салдо поради претплата на создадените обврски;

5) под редниот број 38 се искажува состојбата на залихите на материјали и ситен инвентар за редовната дејност и состојбата на залихите на материјали и ситен инвентар на стопанските дејности од помал обем кој во смисла на чл. 35 став 7 од Правилникот за книговодство и контниот план на органите на управата („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 16/67) не се сметаат како стопански дејности. Ако некој орган на управата преку посебните аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362 евидентирал залихи и промет на материјал и ситен инвентар на стопански дејности од помал обем, тој под овој реден број ја искажува состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар евидентирана на посебните аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362;

6) под реден број 43, 48 и 51 се внесуваат и средствата што врз основа на конечната распределба по завршната сметка се распоредени во фондовите наведени под тие редни броеви.

Кај органите на управата состојбата на средствата на 31 декември 1973 година на жиро сметката на редовната дејност, на жиро сметките за посебни намени, на жиро сметката на фондот на опремата и на жиро сметките на другите фондови ги сочинуваат средствата на тие сметки на 31 декември 1973 година зголемени за средствата распоредени на тие сметки до 31 јануари 1974 година во смисла на член 26 од Законот за републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“, број 23/73, 24/73 и 45/73).

Средствата примени во текот на јануари 1974 година врз основа на член 26 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 год. органите на управата ќе ги прокнижат во своето книговодство под 31 декември 1973 година со одобрување на соодветните конта на приходите од буџетот по основ на редовната дејност, на посебните намени и фондови на органите на управата врз товар на буџетот на општествено-политичката заедница додека книжењата по изводот на Службата ќе ги спроведат со задолжување на жиро сметката на редовната дејност на жиро сметките за посебни намени и на жиро сметките на фондовите, во корист на соодветните конта на буџетот од општествено-политичката заедница во тековните книжења во јануари 1974 година.

2. Заклучен лист на 31 декември 1973 година

7. Во образецот II — заклучен лист на 31 декември 1973 година, се внесува состојбата по сите пропишани аналитички односно синтетички конта и тоа по оној ред како што е пропишано во Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата.

Органите на управата се должни во образецот II да ги искажат збирите по секоја класа на конта од контниот план.

Вака искажаните збирови по класите се внесуваат во збирната рекапитулација на образецот II.

Сите конта што се отворени при расчленувањето на билансот на конта или во текот на годи-

ната, се запишуваат по ред во тој образец, без оглед дали тие конта искажуваат некоја состојба (салдо) или се израмнети.

3. Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност

8. Во Образецот III — Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност во 1973 година, се искажуваат: извршената пресметка на остварените и потрошените средства за вршење на редовната дејност и конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност за лични доходи, за издвојување во фондови, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Во Образецот III се внесуваат врз основа на книговодствените податоци од соодветните конта:

1) под реден број 1 — пренесените средства што во конечната распределба на средствата по завршената сметка за претходната година се распоредени за финансирање на редовната дејност во наредната година. Под тој реден број се искажува почетната состојба на контото 702;

2) под реден број 2 — средствата пренесени во текот на годината од буџетот на општествено-политичката заедница пренесени во текот на годината на жиро сметката на органот на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност. Под овој реден број се искажува состојбата на пренесените средства од буџетот во текот на тековната година, искажана на побарувачката страна на контото 700.

Органите на управата што вршат работи за повеќе општествени политички заедници (заеднички органи и на кои средствата за вршење на редовната дејност им се обезбедуваат од буџетот на повеќе општествено-политички заедници), должни се како прилог кон образецот III да изработат спецификација на средствата под реден број 2 со износите што за вршење на редовната дејност ги прими- ле од буџетот на секоја одделна општествено-политичка заедница;

3) под реден број 3 — Остварените сопствени приходи на органот на управата што општествено-политичката заедница, во смисла на членот 16 став 2 од Законот за средствата за работа на органите на управата им отстапила на органите на управата како средства за вршење на нивната редовна дејност.

Под овој реден број се искажуваат остварените сопствени приходи на крајот на годината на контото 701, како и приходите искажани на посебното аналитичко konto на синтетичкото konto 750 од стопанската дејност од помал обем, намалени за состојбата на крајот на годината на контото 120 под истиот основ, ако органот на управата ги користел контата од групата 75 односно 76 за евидентирање на работењето на стопанската дејност од помал обем;

4) под реден број 4 — остварените вонредни приходи искажани на контото 780;

5) во остварените средства за вршење на редовната дејност во завршната сметка не се искажуваат побарувањата што не се наплатени до 31 декември тековната година;

6) под реден број 6 — извршените набавки на потрошени материјали и на ситен инвентар.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на годината на контото 712. Органите на управата што вршеле и стопанска дејност од помал обем кое не се смета за стопанска дејност во смисла на член 22 од Законот за средствата за работа на органите на управата односно во смисла на член 35 став 7 на Правилникот за книговодство и контниот план на органите на управата, под тој реден број ја искажуваат и состојбата на посебните аналитички конта на синтетичкото konto 760 за извршените набавки на потрошни материјали и на ситен инвентар на стопанските дејности од помал обем;

7) под реден број 7 и 8 — извршените производни и непроизводни услуги што, во смисла на член 22 од Законот за средствата за работа на органите на управата, се сметаат како материјални трошоци а кои се искажани на контото 713 како извршените услуги на стопанските дејности од помал обем искажани на аналитичките конта на синтетичкото konto 760;

8) под реден број 9 разни други трошоци што не се искажани под реден број 6, 7 и 8 на овој образец а кои се евидентирани на контото 714, на посебните аналитички конта на синтетичкото konto 760 за трошоците на стопанските дејности од помал обем и на контото 781 за вонредните расходи на органите на управата;

9) под реден број 10 пресметаната амортизација за тековната година ако со прописите на општествено-политичката заедница е воведена амортизација на предмети и опрема.

Под тој реден број се искажува состојбата на пресметаната амортизација на крајот на годината, искажана на контото 715 за недвижностите, а предметите и опремите на контото 761 за стопанската дејност од помал обем;

10) под реден број 11 — средствата што се предвидени со финансискиот план на органот на управата за покривање на непредвидените и недоволно предвидените потреби за вршење на редовната дејност. Овие средства се искажуваат само во колоната „предвидено според финансискиот план“;

11) под реден број 13 се искажува делот на трошоците (обврските) кои се исплатени директно од буџетот во текот на 1973 година. Под овој реден број се искажуваат книжените (исплатените) обврски на konto 208;

12) на реден број 14 средствата што со завршената сметка на органот на управата врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност, се распоредуваат на лични доходи и на фондовите на органот на управата, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Под тој реден број се искажува состојбата на контото 790 која се добива по спроведено пренесување на средствата, односно по задолжување на соодветните конта на групите конта 70, 71, 78 и со пренесување на салдото од контото 796 кај оние органи на управата што на контата од групите 75 и 76 ги книжеле трошоците на стопанските дејности од помал обем;

13) под реден број 15 до 19 — исплатените износи на аконтации на лични доходи со соодветните придонеси од личните доходи и според личните доходи, заклучно со 31 декември тековната година. Ако некој орган на управата пресметаните аконтации на личните доходи за декември не ги исплатил до 31 декември тековната година, тој пресметаните аконтации на личните доходи, за декември нема да ги искаже под реден број 15 туку под реден број 20.

Под соодветните редни броеви 15 до 30 се искажуваат и извршените исплати на личните доходи што произлегуваат од поранешните години, а што се утврдени и намирени дури во тековната година.

Под тие редни броеви се искажуваат прокнижените износи на соодветните аналитички конта на групите 71 и 76 за стопанските дејности од помал обем односно на соодветните конта на групите конта 24 и 15 на име извршени исплати на аконтации на личните доходи од средствата за редовната дејност и на придонесите од личните доходи и според личните доходи;

14) под реден број 20 — разликата помеѓу исплатените аконтации на личните доходи до 31 декември тековната година и остварените лични доходи, што треба да им се исплати на работниците врз основа на одлука за конечната распределба по завршената сметка, а ако аконтациите на личните доходи исплатени во текот на годината се помали од вкупниот износ на остварените лични доходи по конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност по завршената сметка за теков-

ната година. Со овој износ се опфаќаат и придонесите од личните доходи и според личните доходи.

Под тој реден број се искажува износот на пресметаните лични доходи (со придонесите од личните доходи и според личните доходи) прокнижени на контото 246, по спроведеното книжење на распоредот на резултатите од финансирањето на редовната дејност;

15) под реден број 22, 23 и 24 — средствата што со завршната сметка за тековната година врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност се распоредени во тие фондови. Под тие редни броеви се искажуваат износите кои преку контото 791 и контото 796 за стопанските дејности од помал обем се прокнижени на соодветните конта 900, 940 и 980;

16) под реден број 26 соодветниот дел од средствата за вршење на редовната дејност што органот на управата ги пренесува во наредната година, заради извршување на обврските односно задачите за кои тие средства му биле обезбедени, а кои обврски односно задачи тој не ги извршил до 31 декември тековната година.

Под тој реден број се искажува, по спроведениот распоред на книжењето на резултатите од средствата за финансирање на редовната дејност на контото 791 и контото 796 за стопанските дејности од помал обем, прокнижениот износ на контото 702;

17) под реден број 27 непотрошениот дел од средствата за вршење на редовната дејност што врз основа на одлука на Собранието на општествено-политичката заедница односно по одлука на органот на управата се враќаат во буџетот.

Под тој реден број се искажува, по спроведениот распоред на книжењата на резултатите од средствата за финансирање на редовната дејност, износот што се уплатува во буџетот а кој е прокнижен на контото 279.

4. Преглед на остварените и користените средства за посебни намени

9. Во образецот IV — Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени, се искажуваат средствата што на органот на управата му се обезбедени за посебни намени, без оглед на тоа дали тие средства се користат непосредно од буџетот или по пат на посебна сметка, како и без оглед на тоа дали органот на управата ги користи тие средства за извршување на своите посебни задачи или само се појавува како носител на средствата за посебни намени па ги распоредува понатаму (средства за дејноста на општествено-политичките организации и здруженија на граѓани, средства за вршење определени услуги на установи, на општествени служби и сл.).

Пресметката на остварените и користените средства за посебни намени се искажува, по правило, за секоја одделна основна намена посебно на одделен образец IV, без оглед на тоа дали обезбедените средства за посебни намени се користени по пат на акредитив, врз основа на донесена пресметка за користење на средствата за посебни намени (ако е определено со актот на Собранието на општествено-политичката заедница за да се донесува пресметка) или непосредно преку посебната сметка.

Ако средствата за посебни намени што се предвидени во буџетот за набавка на опрема, согласно одлуката на Собранието на општествено-политичката заедница, се пренесени во Фондот на опремата на органот на управата, тие не се искажуваат во образецот IV, туку во образецот V, во колоната 6.

Во завршната сметка на органот на управата не се искажуваат оние средства за посебни намени што се распоредени во буџетот на општествено-политичката заедница како дополнителни средства (дотации) што им се даваат на други општествено-политички заедници.

Врз основа на составените поединечни пресметки за користењето на средствата за секоја одделна посебна намена, органот на управата со-

ставува збирна пресметка на остварените и користените средства за чии прилози се сметаат сите поединечни пресметки врз основа на кои е составена оваа збирна пресметка.

Во образецот IV — преглед на остварените и користените средства за посебни намени во 1973 година се внесуваат и тоа:

1) под реден број 1 — пренесените непотрошени средства од посебната сметка на органот на управата од претходната година, ако со Законот за извршување на буџетот или со посебен закон или друг пропис е определено непотрошените средства на органот на управата да се пренесат и да се користат во наредната година.

Под тој реден број се искажува прокнижениот износ на посебното аналитичко konto 105 односно прокнижената почетна состојба на соодветното аналитичко konto на синтетичкото konto 721 во тековната година;

2) под реден број 2 — средствата дозначени на органот на управата за посебни намени во буџетот за тековната година, а кои се користат непосредно од буџетот. Под тој реден број се искажува износот прокнижен на посебните аналитички конта на синтетичките конта 720 и 721, по одбивање на износот на пренесените средства по завршната сметка за претходната година прокнижен на овие конта;

3) под реден број 3 — органите на управата не внесуваат податоци под тој реден број;

4) под реден број 4 — разни непредвидени средства што не се искажани под реден број 1 до 3 на овој образец, а кои се евидентирани на посебните аналитички конта на синтетичкото konto 721;

5) под реден број 6 до 18 — потрошокот на средствата по видовите на посебните намени. Потрошокот на тие средства е евидентиран на посебните аналитички конта на групата конта 73 (без контото 739);

6) под реден број 23 — средствата одредени за пренос во наредната година ако со Законот за извршување на буџетот е одредено непотрошените средства за посебни намени да можат да се користат во наредната година.

Под тој реден број се искажува износот прокнижен на долговната страна на контото 739;

7) под реден број 24 — непотрошените парични средства за посебни намени што по истекот на тековната година се пренесуваат во буџетот, а кои се прокнижени на долговната страна на контото 739.

5. Преглед на остварените и потрошените парични средства на фондовите

10. Остварените и потрошените парични средства на фондовите се искажуваат во Образецот V — Преглед на остварените и потрошените парични средства на фондовите во 1973 година.

Средствата на фондовите на заедничката потрошувачка се искажуваат во две колони: во колоната 7 се искажуваат средства што се издвојуваат по стапка од 4% со намена на станбена изградба, од износот на средствата од кои се плаќа придонесот од личен доход од работен однос, а во колоната 8 се искажуваат сите други средства на фондот на заедничката потрошувачка.

Во образецот V — Преглед на остварените и потрошените парични средства на фондовите во 1973 година се внесуваат, и тоа:

1) под реден број 1 паричните средства на сметката на издвоените средства на тие фондови кај Службата на 31 декември претходната година.

Под тој реден број се искажува состојба на крајот на претходната година, односно на почетокот на тековната година на соодветните конта: 021, 048 и 080;

2) под реден број 2 — паричните средства исплатени на издвоените сметки на фондовите во тековната година во износите распоредени по завршната сметка на претходната година;

3) под реден број 3 — средствата што непосредно од буџетот се пренесени во текот на годината во корист на фондовите, заради извршување на одредени задачи, односно набавка, а кои се прокнижени во текот на годината на соодветните конта: 021, 048 и 080;

4) под реден број 5 — други прилив на парични средства кој ги опфаќа другите средства што не се искажани на претходните редни броеви;

5) под реден број 7 до 13 — средствата потрошени по намените предвидени во тие редовни броеви;

6) под реден број 15 — средствата што со завршната сметка за тековната година врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност се распоредени во фондовите, а кои се прокнижени (одобрени) на контата: 900 — за износот распореден во фондот на опремата, 940 — за износот распореден во фондот на заедничката потрошувачка и 980 — за износот распореден во резервниот фонд;

7) под реден број 16 — средствата издвоени по завршната сметка на тековната година;

8) под реден број 17 — износите на издвоените депозити од органите на управата според одредбите на Законот за полагање депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции, кои се книжени на аналитичкото konto 108 односно на аналитичкото konto 021;

9) под реден број 18 — побарувањата по основ на дадени кредити и позајмици од средствата на Фондовите (на пример: кредити на работници за станбена изградба од средствата на фондот на заедничката потрошувачка и сл.).

6. Попис на состојбата на средствата и на изворите на средствата и преглед на ненамирените обврски на 31 декември 1973 година

11. Членовите на комисијата за попис ги именувуваат советот на работната заедница и старешината на органот на управата од редот на членовите на работната заедница.

За членовите на комисијата за попис не можат да бидат именувани сметкопологачот и лицата што ракуваат со парични или материјални вредности што се предмет на пописот.

Работата на пописот опфаќа:

1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на материјалните вредности и утврдување на другите средства и на нивните извори, како и внесување на тие податоци во пописните листи;

2) процена на средствата наведени во одредбата под 1 на овој став.

Процена на средствата се врши по книговодствените вредности односно по набавните вредности на потрошените материјали и на ситниот инвентар;

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата на средствата и изворите на средствата утврдени со пописот и нивната состојба искажана во книговодството, како и утврдување на причината поради која настанала разликата.

Податоците од книговодството се внесуваат во пописните листи дури по извршениот попис.

Пописот на средствата на опремата, на средствата на заедничката потрошувачка и на недвижностите ги опфаќа сите средства што се наоѓаат кај органот на управата.

Пописот на материјалите и на ситниот инвентар во посебните пописни листи ги опфаќа: материјалите за редовната дејност, материјалите за посебни намени, материјалите за вршење на

стопанската дејност, ситниот инвентар за редовна дејност, ситниот инвентар за посебни намени и ситниот инвентар за вршење на стопанската дејност.

Со пописот се опфаќаат и средствата што не му припаѓаат на органот на управата но кај него се наоѓаат, како и средствата што му припаѓаат на органот на управата но не се наоѓаат кај него туку кај друг корисник (на чување, послуга, закуп и сл.).

Средствата што не му припаѓаат на органот на управата ги искажува во посебни пописни листи и органот на управата е должен еден примерок од пописната листа да му достави на корисникот на општествени средства на кој тие средства му припаѓаат.

Средствата што му припаѓаат на органот на управата, но не се наоѓаат кај него туку кај друг корисник на општествени средства (на послуга, закуп, поправка и сл.) посебно се искажуваат во пописните листи. Пописот на овие средства се врши врз основа на податоците од книговодството, односно од другите документи а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Вредноста на средствата на опремата и на средствата на заедничката потрошувачка што при пописот ќе се најдат како вишок и за кои не е позната набавната цена ги проценува комисијата за попис по пазарната цена на таквото средство, намалена за степенот на истрошеноста.

За секој вид на парични средства се составуваат посебни листи во кои се внесува фактичката состојба утврдена со пописот.

Списокот на ненамирените обврски и на побарувањата се составува на посебни пописни листи за обврските и побарувањата што произлегуваат од вршењето на редовната дејност на органите на управата, а на посебни пописни листи — за обврските и побарувањата што произлегуваат од средствата одредени за посебни намени, врз основа на книговодствените и други податоци.

Побарувањата односно обврските за кои не постои уредна документација, посебно се искажуваат во пописните листи.

Пописот на готовите пари, чекови и странски средства за плаќање се врши со запишување на износите добиени со броење а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Во списокот на ненамирените обврски и побарувања се внесуваат сите побарувања на органот на управата по пописот на 31 декември тековната година (од купувачи, од дадени аконтации за службено патување, од извршени исплати за боледување над 30 дена и сл.), состојба на сите обврски на органот на управата утврдена со пописот на 31 декември тековната година и состојбата на сите кредити што органот на управата ги користи (кои, по правило, се утврдуваат со извод од Службата), како и обврските по набавките на материјали и на ситен инвентар.

Врз основа на податоците добиени со пописот се пополнува Образецот VI — Преглед на ненамирените обврски на 31 декември 1973 година.

12. Органите на управата што во смисла на член 26 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 година користеле средства за редовната дејност, за посебни намени и за фондовите, во Образецот VI како обврски односно ненамирени обврски го искажуваат износот на обврските, утврден со пописот на 31 декември 1973 год. намален за износот на обврските што органот на управата ги исплатил до 31 јануари 1974 година од средствата што му се ставени на располагање од буџетот на општествено-политичката заедница за редовната дејност, за посебните намени односно во корист на фондовите.

7. Преглед на бројот на вработените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците

13. Врз основа на податоците од исправите за исплатените лични доходи се пополнува Образецот VII — Преглед на бројот на вработените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците во 1973 година.

Во одделни колони на овој образец се внесуваат, и тоа:

1) во колона 3 — вкупниот број на месеците што работниците на органот на управата ги поминале на работа. Како време поминато на работа, покрај ефективно поминатото време на работа, се подразбира и времето што работниците го поминале на боледување до 30 дена, на годишен одмор, како и на платено отсуство од работа.

Времето поминато на боледување над 30 дена за кое работникот примил надоместок на личниот доход, како и времето поминато на неплатено отсуство од работа, не се зема предвид при пресметувањето на бројот на месеците — работници.

Бројот на месеците — работници се утврдува според категориите на вработените работници од колона 2.

Во органите на управата кај кои немало поголема флукуација на работниците при пресметувањето на бројот на месеците — работници може да се тргне од годината како целост (12 месеци) и прво да се пресмета бројот на месеците — работници (по категории) за оние работници што во текот на целата година биле во работен однос, кај органот на управата.

Пример:

Од стручните работници во текот на целата година имало вработени во органите на управата: 15 работници со висока стручна подготовка, 25 работници со средна стручна подготовка и 8 работници со низа стручна подготовка — вкупно 48 стручни работници. За овие стручни работници бројот на месеците — работници според категориите на стручната подготовка изнесува:

- за прва категорија:
15 работници x 12 месеци = 180 месеци работници
- за трета категорија:
25 работници x 12 месеци = 300 месеци работници
- за четврта категорија:
8 работници x 12 месеци = 96 месеци работници

ВКУПНО:

48 работници x 12 месеци = 576 месеци работници

На пресметаниот број месеци-работници за работниците што во текот на целата година биле вработени во органот на управата се додава и бројот на месеците — работници пресметан за оние работници кои во текот на годината засновале работен однос во органот на управата.

Пример:

Од 1 март засновале работен однос и биле вработени до крајот на годината 2 работници со висока стручна подготовка, а од 1 април — 3 работници со средна стручна подготовка. Бројот на месеците — работници за овие работници вработени во текот на годината кај органот на управата изнесува:

- за прва категорија:
2 работници x 10 месеци = 20 месеци-работници
- за трета категорија:
3 работници x 9 месеци = 27 месеци-работници

ВКУПНО: 47 месеци-работници

За пресметаниот број месеци-работници за вработените стручни работници во текот на годината се зголемува бројот на месеците-работници што во текот на целата година биле вработени во органот на управата, така што по оваа корекција бројот на месеците-работници да изнесува:

- прва категорија = 200 месеци-работници (180 + 20)
 - трета категорија = 327 месеци-работници (300 + 27)
 - Четврта категорија = 96 месеци-работници
- ВКУПНО: 623 месеци-работници

Но, бидејќи во органот на управата имало работници што биле на непрекинато боледување подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа, бројот на месеците-работници пресметани на наведениот начин треба да се намали за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа.

Бројот на месеците-работници за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена се добива на тој начин што собраниот број денови на непрекинато боледување подолго од 30 дена на сите работници од одредена категорија ќе се подели со 30 (дена). Добиениот резултат го претставува бројот на месеците-работници за кој треба да се намали бројот на месеците-работници по категориите на стручната подготовка на работниците, пресметан на начинот прикажан во примерите наведени во оваа точка. Исто така, бројот на месеците-работници пресметан според тие примери треба да се намали за времето што работниците го поминале на неплатено отсуство од работа и за времето на престанокот на работа во текот на годината. Бројот на месеците-работници за времето поминато на неплатено отсуство и за времето на престанокот на работата се пресметува на истиот начин на кој се пресметува бројот на месеците-работници за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена.

Меѓутоа, органите на управата кај кои имало поголема флукуација на работници, и кај кои имало почести случаи на непрекинато боледување над 30 дена и на неплатено отсуство од работа, заради поточно утврдување на просечните лични доходи, пресметувањето на бројот на месеците-работници треба да го вршат по месеци.

Пример:

Од платниот список за јануари е утврдено дека во текот на целиот месец на ефективна работа имало 16 работници со висока стручна подготовка, што чини 16 месеци-работници. Покрај тоа, е утврдено дека двајца работници со висока стручна подготовка засновале работен однос и стапиле на работа на 16 јануари. За тие двајца работници бројот на месеците-работници се добива на тој начин што вкупниот број на деновите што тие ги поминале на работа ќе се подели со 30 (дена). Во овој случај времето поминато на работа за тие двајца работници изнесува 32 (16 x 2), што поделено со 30 (дена) дава 1,07 месеци-работници (0,07 може да се занемари). Значи, во органот на управата во текот на јануари имало 17 месеци-работници (16 + 1).

Во февруари сите 18 работници со висока стручна подготовка биле на работа, а покрај тоа на 9 февруари од боледување подолго од 30 дена се вратиле двајца работници со висока стручна подготовка.

Ако бројот на ефективните денови поминати на работа во февруари, кој за овие двајца работници изнесува 40 дена (20 дена x 2 работника), го поделиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работници. Значи, во февруари вкупниот број на месеците-работници за работниците со висока стручна подготовка изнесува 19,33 (18 + 1,33).

На истиот начин се пресметува бројот на месеците-работници и за другите месеци до крајот на годината — по категориите на стручната подготовка на работниците. Добиениот збир на месеци-работници за сите 12 месеци на тековната година, намален за бројот на месеците-работници пресметан за времето поминато на непрекинато

боледување подолго од 30 дена и за времето поминато на неплатено отсуство од работа, го претставува бројот на месеците-работници кој се исказува во колона 3;

2) во колона 4 — исплатените аконтации на нето личните доходи на работниците до 31 декември тековната година за работа во редовното работно време во таа година;

3) во колона 5 — исплатените нето лични доходи по завршната сметка за претходната година до 31 декември тековната година;

4) во колона 7 — исплатените износи на нето личните доходи за работата подолга од полното работно време;

5) во колони 9 и 10 — просечниот месечен износ на нето личните доходи по еден работник, кој се добива со делење на нето личните доходи исказани во колона 6, односно на вкупните нето лични доходи исказани во колона 8, со исказаниот вкупен број месеци-работници од колона 3 на овој образец;

6) во колони 11 и 12 — бројот на вработените работници на 1 јануари односно 31 декември тековната година, вклучувајќи ги во двата случаи и работниците што тогаш се наоѓале на боледување, и на платено или неплатено отсуство од работа.

Колоните предвидени во овој образец се пополнуваат по категориите на вработените работници, според нивната стручна подготовка односно по квалификациите од колона 2.

Под редниот број 1 се исказуваат податоците за функционерите што раководат со републичките органи на управата, за замениците на функционерите, за помошниците и за советниците на функционерите. Според тоа, категоријата на функционерите ги опфаќа оние работници што ги именувува односно ги назначува и чија височина на личните доходи ја определува Собранието или Извршниот совет, односно работната заедница по овластување на Извршниот совет и на општествено-политичката заедница.

За другите работници податоците се исказуваат по категориите на стручната подготовка што тие ја имаат.

8. Преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот

14. Во образецот VIII преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот за 1973 година се внесуваат и тоа:

1) во колона 3 — описите на основните и поблиските намени, со тоа што се исказуваат меѓу зборовите за редовната дејност (07-2-1), за посебни намени (07-2-2) и општите општествени потреби (07-2-3). Исто така се исказуваат меѓу зборовите и за другите основни намени (инвестициите 14-2 и сл.);

2) во колоните 4 до 7 — средствата одобрени по буџетот со сите дополнителни промени;

3) во колоните 8 и 9 — податоците според книговодствената евиденција со тоа што во колона 8 се исказуваат дозачените средства од буџетот на органот на управата а во колона 9 вкупно потрошените средства за соодветната позиција;

4) во колони 10—12 — непотрошените средства за соодветната позиција.

И кај средствата за редовната дејност (07-2-1) се исказуваат неискористените средства во колони 10 и 11, што се пренесуваат за истите намени во наредната година (контото 702).

9. Исказување на приходите на буџетот распоредени на органите на управата врз основа на член 26 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 година за финансирање на општествено-политичките заедници

15. Во завршните сметки на органите на управата на општествено-политичките заедници што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1973

година а уплатени во буџетот до 31 јануари 1974 година да ги користат на начинот предвиден во член 26 став 1 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 година, се исказуваат и средствата што од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1973 година им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1974 година на нивната жиро сметка за вршење на редовната дејност, односно што им се пренесени на посебни сметки или им се оставени на користење непосредно од буџетот за посебни намени како и средствата пренесени до 31 јануари 1974 година непосредно од буџетот во корист на фондовите на органите на управата заради извршување на определените задачи односно набавки.

Одобрените средства од буџетот што им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1974 година во смисла на ставот 1 од оваа точка, се исказуваат по завршните сметки на следниот начин:

1) Органите на управата на кои тие средства им се пренесени на жиро сметката за вршење на редовната дејност ги исказуваат пренесените средства во образецот III под реден број 2 заедно со средствата што им се пренесени од буџетот до 31 декември 1973 година.

Од средствата пренесени на органите на управата во смисла на член 26 од Законот за Републички буџет за 1973 година неможе да се вршат нови набавки за вршење на редовната дејност на органот на управата. Тие средства органот на управата може да ги користи до 31 јануари 1974 година за исплатување на обврските утврдени со пописот на 31 декември 1973 година.

Обврските исплатени во текот на јануари 1974 година на товар на тие средства во 1974 година ќе се книжат како исплати на соодветните обврски создадени во поранешните години;

2) Органите на управата на кои тие средства им се пренесени на користење на посебни намени ги исказуваат во образецот IV под реден број 2, покрај средствата што им се пренесени на посебна сметка или користени непосредно од буџетот до 31 декември 1973 година и средствата што им се пренесени на посебна сметка или се користени непосредно од буџетот до 31 јануари 1974 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1973 година а уплатени во буџетот до 31 јануари 1974 година;

3) Органите на управата на кои тие средства им се пренесени од буџетот во корист на нивните фондови, ги исказуваат во образецот V под реден број 7, покрај средствата што се пренесени во корист на фондовите и средствата што се пренесени непосредно од буџетот во корист на фондовите до 31 јануари 1974 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1973 година а уплатени во буџетот до 31 јануари 1974 година;

4) Средствата пренесени во смисла на член 26 од Законот за Републички буџет органот на управата може да ги користи до 31 јануари 1974 година за исплатување на обврските по посебните намени односно по обврските на фондовите, што органот на управата не ги намирал до 31 декември 1973 година.

Обврските по посебните намени односно обврските на фондовите утврдени со пописот на 31 декември 1973 година, се намалуваат за извршените исплати на тие обврски во текот на јануари 1974 година од средствата пренесени според членот 26 од Законот за Републички буџет.

5) Создадените и ненамирани обврски на посебните намени и фондови до 31 декември 1973 година, што ќе се исплатат од средствата пренесени во смисла на членот 26 од Законот за Републички буџет се сметаат како потрошок на средства во 1973 година и се исказуваат во соодветни видови на потрошок на средства во образецот IV односно во образецот V.

10. Извештај за работата

16. Извештајот за работата органот на управата го составува на начин и во обем што им одговараат на неговите потреби и на потребите на општествено политичките заедници во чиј буџет се обезбедуваат средствата за неговата работа.

Извештајот за работата особено треба да ги опфати податоците: за извршувањето на програмата на работата и елементите што придонеле органот на управата да ја изврши односно да не ја изврши програмата на работата; за усогласеноста на одобрените средства на органот на управата во буџетот на општествено-политичките заедници со задачите поставени од страна на Собранието на општествено политичките заедници; за состојбата и движењето на фондовите на органот на управата и за употребата на средствата на фондовите во текот на годината; за усвоените мерила за конечната распределба на средствата по завршната сметка — за вршење на редовната дејност и за личните доходи и за фондовите; за состојбата на кадрите; за условите на работата, како и други податоци од значење за работа на органот на управата.

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНА СМЕТКА

17. Завршната сметка на органот на управата за тековната година ја донесуваат старешината на органот на управата и советот на работната заедница најдоцна до 10 март 1974 година.

Нацртот на завршната сметка Советот на работната заедница е должен да го изнесе пред членовите на работната заедница, чии забелешки и предлози во однос на тој нацрт задолжително се разгледуваат при нејзиното донесување.

18. Во записникот од седницата на која се разгледува завршната сметка се внесуваат и заклучоците донесени по забелешките од членовите на советот на работната заедница и од старешината на органот на управата на завршната сметка, како и одлуката на старешината на органот на управата и на советот на работната заедница во поглед на завршната сметка.

19. По усвојувањето на завршната сметка од старешината на органот на управата и Советот

на работната заедница, усвоената завршна сметка му се доставува на органот на управата надлежен за работите на буџетот во рок од 10 дена од денот на усвојувањето.

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на управата е должен да ја достави усвоената завршна сметка и на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

Под завршна сметка, која во смисла на став 1 и 2 на оваа точка се доставува до органот на управата надлежен за работите на буџетот и до Службата на општественото книговодство се подразбираат пополнетите обрасци од I до VII и извештајот за работа, а за републичките органи на управата — и пополнетиот образец VIII.

Покрај пополнетите обрасци наведени во ставот 3 на оваа точка, органите на управата се должни на органот на управата надлежен за работите на буџетот, како прилог кон завршната сметка да му достават и:

1) Преглед на извршувањето на финансискиот план;

2) Преглед на извршувањето на посебните сметки на приходите на органот;

3) Преглед на извршувањето на пресметката за користење на средствата за посебни намени, ако е во актот на собранието на општествено-политичката заедница со кој се обезбедуваат тие средства определено да се донесува пресметка.

20. Органите на управата што во својот состав имаат и работни единици со самостојна пресметка за вршење на стопанска дејност му доставуваат на органот на управата надлежен за работите на буџетот и еден примерок од завршната сметка на таа работна единица составен на обрасците пропишани за стопанските организации на здружениот труд.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

21. Обрасците I до VIII наведени во одредбите на ова упатство се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

22. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар за финансии,
Андон Макрадули, с. р.

Образец I

ОРГАН НА УПРАВАТА _____
МЕСТО _____
СР МАКЕДОНИЈА

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА

Ред. број	Класа, група или konto	О П И С	Состојба на 31 декември претходната година	Состојба на 31 декември тековната година
1	2	3	4	5
A. АКТИВА				
I. СРЕДСТВА НА ОПРЕМА И НЕДВИЖНОСТИ				
1	000	Земјиште		
2	001	Градежни објекти		
3	003	Средства на опрема		
4	004	Заеднички средства на опремата и недвижностите		
5	005, 006, 008	Други средства		
6		ВКУПНО СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ (1 до 5)		

1	2	3	4	5
7	010	Исправка на вредноста на недвижностите		
8	011	Исправка на вредноста на опремата		
9	010 011	ВКУПНО ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА (7 плус 8)		
10		СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА (6 минус 9)		
		II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО		
11	020	Парични средства за недвижностите		
12	021	Парични средства на фондот на опремата		
13	020, 021	ВКУПНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА (11 плус 12)		
		III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА		
14	040	Земјиште на заедничката потрошувачка		
15	041	Градежни објекти на заедничката потрошувачка		
16	042	Опрема на заедничката потрошувачка		
17	047	Заеднички средства на заедничката потрошувачка		
18		ВКУПНО (14 до 17)		
19	049	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
20		СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА (18 минус 19)		
21	046	Средства на заедничката потрошувачка во изградба или во изработка		
22	048	Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка		
23	045	Побарувања и други права од средствата на заедничката потрошувачка		
		IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА		
24	080	Средства на постојаната резерва		
		V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА		
25	100	Средства на жиро-сметка — за редовна дејност		
26	105	Средства на сметката кај Службата на општественото книговодство за посебни намени		
27	108	Други издвоени средства		
28	110	Благајна		
29	112, 113	Валуты и девизи		
30	120	Купувачи — од средства за редовна дејност		
31	121	Купувачи — од средствата за посебни намени		
32	13	Други побарувања		
33	16	Односи на единиците во Сојузниот орган на управата		
34	19	Активни временски разграничувања		
35	дел 20 и 27	Претплати на добавувачите и други претплатни обврски од средствата за редовна дејност		
36	дел 20 и 27	Претплати на добавувачите и други претплатни обврски од средствата за посебни намени		
37	24, 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи		
38	310, 360	Материјал и ситен инвентар за редовна дејност		
39	312, 362	Материјал и ситен инвентар за посебни намени		
		ВКУПНО АКТИВА (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39)		
		Б. П А С И В А		
		I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ		
41	702	Средства за редовна дејност		
		II. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
42	72	Средства за посебни намени		
		III. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПРЕМА		
43	900	Фонд на опрема		
44	901	Кредити за набавка на опрема		
45	902	Други извори		
46		ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА (43 до 45)		

1	2	3	4	5
		IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ		
47	910	Извори на средствата за недвижности		
		V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА		
48	940	Фонд на заедничката потрошувачка		
49,	941, 949	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка		
50		ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА (48 + 49)		
		VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА		
51	980	Резервен фонд		
		VII. ДРУГИ ИЗВОРИ		
52	дел 20, 27, 13, 120 и 909	Обврски спрема добавувачи, други обврски и претплати на купувачи од средствата за вршење на редовната дејност		
53	дел 20, 27, 13, 121 и 909	Обврски спрема добавувачи други обврски и претплати на купувачи од средствата за посебни намени		
54	16 и 29	Односи на единиците во органот на управата и пасивни временски разграничувања		
55	24 и 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи		
		ВКУПНО ПАСИВАТА (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55)		

На _____ 19 _____ година

Раководител
на сметководството,Претседател
на советот на работната
заедница,Старешина на органот
на управата,

Образец II

ОРГАН НА УПРАВАТА _____
МЕСТО _____
СР МАКЕДОНИЈАЗАКЛУЧЕН ЛИСТ
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОД.

Број на контото	Назив на контото	Почетна состојба на 1 јануари тековната година		Промет од 1 јануари тековната година до 31 декември тековната година без почетната состојба		Вкупен промет во тековната година со почетната состојба		Состојба на 31 декември тековната година	
		должи побарува		должи побарува		должи побарува		должи побарува	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Класа 0
Класа 1
Класа 2
Класа 3
Класа 7
Класа 9
Сè вкупно:

На _____ 19 _____ година

Раководител
на сметководството,Претседател
на советот на работната
заедница,Старешина
на органот на
управата,

Образец III

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

МЕСТО _____
СР МАКЕДОНИЈАПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО 1973 ГОДИНА

Реден број	Класа, група или konto	О П И С	И з н о с	
			Предвидено според финансискиот план	Остварено односно користено според конечната пресметка
1	2	3	4	5
		I. СРЕДСТВА		
1	702	Средства пренесени по завршната сметка од претходната година за финансирање на редовната дејност		
2	700	Средства од буџетот		
3	701, 750	Средства на сопствените приходи што се користат како средства за вршење на редовната дејност		
4	780	Вонредни приходи		
5		ВКУПНО СРЕДСТВА (1 до 4)		
		II. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА		
6 и дел	712			
7 дел	760	Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар		
7 дел	713, 760	Трошоци на производствените услуги		
8 дел	713, 760	Трошоци на непроизводствените услуги		
9 дел	714, 762	Разни други трошоци		
и	781			
10	715, 761	Амортизација		
11		Тековна резерва		
12		ВКУПНО ПРЕДВИДЕНО, ОДНОСНО ПОТРОШЕНО (6 до 11)		
13	208	Дел на трошоци (обврски) наплатени непосредно од буџетот		
14		СРЕДСТВА ЗА РАСПРЕДЕЛБА (5 минус 12 плус 13)		
		III. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА		
15 дел	710	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи (освен аконтациите за работа подолга од полното работно време и за дополнителна работа)		
16 дел	710, 765	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личниот доход и спрема личните доходи, за работа подолга од полното работно време		
17 дел	711, 765	Исплатени лични доходи, со придонесите спрема личните доходи, за дополнителна работа		
18 дел	711, 765	Исплатени лични примања, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, по основ на граѓанскоправен однос		
19 дел	714, 762	Лични примања што ги товарат материјалните трошоци		
20	246	Остварени и неисплатени лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи		
22	900	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ (5 до 20)		
23	940	За фондот на опремата		
24	980	За фондот на заедничката потрошувачка		
		За резервниот фонд		
26	702	ВКУПНО ЗА ПРЕНОС ВО ФОНДОВИТЕ (22 плус 24)		
27	279	За пренос во наредната година		
28	791, 796	За пренос во буџетот		
		ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО (21 плус 25 до 27)		

На _____ 19 _____ година

Раководител
на сметководството,Претседател
на советот на работната
заедница,Старешина
на органот на управата,

Образец IV

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

МЕСТО _____
СР МАКЕДОНИЈА

П Р Е Г Л Е Д
НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ
ВО 1973 ГОДИНА

Ред. број	О П И С	И З Н О С
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1.	Средства пренесени од претходната година	
2.	Вкупно дозначени средства по буџетот на тековната година	
3.	Средства од сопствени приходи	
4.	Средства од други извори	
5.	ВКУПНО СРЕДСТВА (1 до 4)	
II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА		
6.	Набавка на потрошни материјали, ситен инвентар и извршени производствени услуги	
7.	Инвестициони вложувања	
8.	Исплатени лични доходи со придонесите (даноците)	
9.	Исплатени лични примања со придонесите	
10.	Исплатени стипендии	
11.	Исплата на населението во готово по основ на социјални давачки, вклучувајќи и сместување на деца и возрасни кај други семејства	
12.	Исплата во готово по основ на боречки права	
13.	Други исплати на населението во готово	
14.	Интервенции во стопанството	
15.	Трошоци на здравствената заштита што го товариат буџетот	
16.	Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи	
17.	Други непроизводствени услуги	
18.	Други преноси	
19.	Вкупно користени средства (6 до 18) од тоа исплатено:	
20.	— од страна на органот на управата	
21.	— непосредно од буџетот	
22.	Непотрошени средства (5 минус 19) од тоа:	
23.	— Пренос во наредната година	
24.	— Пренос во буџетот	
25.	Повеќе користени средства — обврски што ќе се пренесат во наредната година (19 минус 5)	

На _____ 19 _____ година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на советот на работната
заедница,

Старешина
на органот на управата,

Образец V

ОРГАН НА УПРАВАТА —————

МЕСТО —————

СР МАКЕДОНИЈА

ПРЕГЛЕД

НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
НА ФОНДОВИТЕ ВО 1973 ГОДИНА

Група или konto				ИЗНОС					
				Фонд на заедничката потрошувачка					
Реден број	Фонд на опремата	Фонд на заедничката потрошувачка	Резервен фонд	О П И С	Фонд на опремата	40% за станбена изградба	Други средства	Резервен фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. СРЕДСТВА									
1 021 048 080				Состојба на сметката на 31 декември на претходната година					
2 021 048 080				Пренос во тековната година по завршната сметка на претходната година					
3 021 048 080				Средства од буџетот (по позиција бр. — на посебниот дел на буџетот)					
4 021 048 080				Средства од приходите или од делот на приходите што органот на управата ги остварил со својата дејност					
5 021 048 080				Други приливи на паричните средства на тековната година					
6 021 048 080				Вкупно расположливи средства во тековната година (1 до 5)					
II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА									
7 021 048 080				Исплати за инвестициони вложувања (набавка на предмети, опрема и др.)					
8 021 048 080				Задолжителни издвојувања на исплати за инвестиции					
9 021 048 080				Отплати по инвестициони кредити					
10 021 048 080				Здружување на средства, дадени кредити и позајмици од средствата на фондовите и други побарувања					
11 — 048 —				Надоместоци (регреси) за годишни одмори на работниците					
12 — 048 —				Исплати за станбена изградба					
13 021 048 080				Други исплати и преноси					
14 021 048 080				Вкупно користени средства (7 до 13)					
15 021 048 080				Состојба на слободните парични средства на 31 декември тековната година (15 минус 14)					
16 900 940 980				Средства издвоени по завршната сметка за тековната година					
17 021 048 или или 080 108 108				Состојба на сметките на издвоените средства					
18 021 045 080				Состојба на дадените кредити и позајмици на 31 декември тековната година					

На ————— 19 ————— година

Раководител
на сметководството,Претседател
на советот на работната
заедница,Старешина
на органот на управата,

Образец VI

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

МЕСТО _____

СР МАКЕДОНИЈА

ПРЕГЛЕД
НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА

Реден број	ВИД НА ОБВРСКАТА	Состојба на 31 декември тековната година	
		Вкупни не- намирени обврски	Втасани обврски
1	2	3	4
I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЛНОСТ			
1.	Обврски за набавен материјал и услуги		
2.	Обврски за лични доходи		
3.	Обврски спрема фондовите по привремени позајмици		
4.	Друго		
5.	ВКУПНО (1 до 4)		
II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОПРЕМАТА			
6.	Обврски за набавена опрема		
7.	Неисплатени втасани ануитети		
8.	Други обврски		
9.	ВКУПНО (6 до 8)		
III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА			
10.	Обврски за набавен материјал и услуги		
11.	Обврски за набавени средства на заедничката потрошувачка		
12.	Неисплатени втасани ануитети за станбена изградба		
13.	Други неисплатени втасани ануитети		
14.	Обврски за станбена изградба		
15.	Обврски за инвестиции во објекти на заедничката потрошувачка		
16.	Обврски за лични расходи		
17.	Други обврски		
18.	ВКУПНО (10 до 17)		
19.	IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД		
V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
20.	Обврски за набавен материјал и услуги		
21.	Обврски за набавена опрема и предмети на заедничката потрошувачка		
22.	Неисплатени втасани ануитети		
23.	Други обврски за инвестиции		
24.	Обврски спрема здравствени установи		
25.	Обврски спрема други установи и општествено-политички организации		
26.	Обврски за лични расходи		
27.	Обврски за интервенции во стопанството (регреси, компензации и сл.)		
28.	Други обврски		
29.	ВКУПНО (20 до 28)		
30.	ВКУПНО ОБВРСКИТЕ НА ОРГАНОТ (5+9+18+19+29)		

На _____ 19 ____ година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на советот на работната
заедница,

Старешина
на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____
 МЕСТО _____
 СР МАКЕДОНИЈА

Образец VII

ПРЕГЛЕД

НА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И
 ПРЕСМЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1973 ГОДИНА

(во динари без пари)

Реден број	ВРАБОТЕНИ РАБОТНИЦИ	Број месеци — работници	Исплатени аконтации на нето личните доходи во текот на годината до 31 декември	Исплатени нето лични доходи по завршната сметка од прет. година	Вкупно (3+5)	Нето лични доходи за работа по-долга од полното работно време	Вкупно нето лични доходи (6+7)	Просечен месечен износ на нето личните доходи по еден работник		Број на вработените работници	
								според личните доходи од колона 6 (6:3)	според личните доходи од колона 8 (8:3)	на 1 јануари	на 31 декември
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ФУНКЦИОНЕРИ											
1.	Функционери што ги избира или именува Собранието										
2.	Функционери што ги назначува Извршниот совет										
3.	Вкупно I (1+2)										
II. РАБОТНИЦИ СПОРЕД СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЈА											
4.	Висока стручна подготовка										
5.	Виша стручна подготовка										
6.	Средна стручна подготовка										
7.	Ниска стручна подготовка										
8.	Висококвалификувани										
9.	Квалификувани										
10.	Полуквалификувани										
11.	Без квалификација										
12.	Вкупно II (4 до 11)										
III. ПРИПРАВНИЦИ СПОРЕД СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА											
13.	Висока стручна подготовка										
14.	Виша стручна подготовка										
15.	Средна стручна подготовка										
16.	Вкупно III (13 до 15)										
17.	IV. Вкупно (I плус II плус III)										
18.	V. Пресметани придонеси на личните доходи										
19.	VI. Вкупно (IV плус V)										

На _____ 19 ____ година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на советот на работната
заедница,

Старешина
на органот на управата,

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 587, книга III е запишано следното: Седиштето на Продавницата број 8 во Кавадарци, на Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија се преселува од ул. „Цане Поп Ристов“ бб, на ул. „Илинденска“ бб во Кавадарци, согласно со записникот број 09/559/1 од 6. VI. 1972 година на Собранието на општината Кавадарци — Одделение за надзор и контрола.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 501 од 24. V. 1973 година. (850)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 287, страна 395, книга VII е запишано следното: На Велко Стојановски, досегашен потписник на Самостојната организација на здружен труд за промет, со својство на правно лице во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 6, на Претпријатието „Аутоматкедонија“ — увоз-извоз — Скопје, му престанува правото за потпишување, поради заминување во пензија.

Му престанува правото за потпишување како шеф на сметководството на истата и на Раде Трајковски.

За нови потписници на споменатата организација на работничкиот совет од одржаната седница на 20. III. 1973 година се назначени следните лица: Панче Костовски, директор на сектор резервни делови и Љубинка Далјановска, шеф на сметководството, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Тодор Адисанков, директор на општи сектор, Бориз Панзов, главен директор, Стефан Ристевски, директор на сектор увоз-извоз, Перо Николовски, директор на сектор возила, Трајковски Раде, директор на стопанско-сметководен сектор и Жарко Тушар, шеф на одделение, сметано од 23. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 509 од 25. V. 1973 година. (852)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 169, книга VIII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје во самото пазариште во Битпазар, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет број 0201-3114 од 3. IX. 1971 година, од одржаната седница на 26. IX. 1969 година на „Скопски магазин“ — претпријатие за промет со индустриски стоки — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 476 од 22. V. 1973 година. (854)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 169, книга VIII е запишано следното: Досегашниот раководител Стабилец Шукри на Продавницата во Скопје, ул. „135“ бр. 4, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје е разрешен од должност. За раководител на истата е назначен Ниниќ Братислав, кој нема да биде потписник, бидејќи истата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 481 од 21. V. 1973 година. (855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 566, страна 179, книга II е запишано следното: Претставништвото во Скопје, на „Хермес“ — застапништво на инострани фирми — Љубљана се преселува од ул. „Никола Паралунов“ бр. 5, на ул. „Партизански одреди“ бр. 109 во Скопје, блок 3, локал 5, согласно со уверението од инспекциите уп. бр. 12-3291 од 9. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 409 од 22. V. 1973 година. (859)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1578, страна 373, книга VII е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје инженер Киро Павлов согласно со одлуката на работничкиот совет број 01-183/1 од 24. IV. 1973 година, е назначен за генерален директор и во иднина на оваа должност претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 29. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 530 од 31. V. 1973 година. (861)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна 410, книга VII е запишано следното: Дејноста за внатрешен промет на „Имексо-Импекс“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице, на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на советот на работната заедница на Самостојната организација на здружен труд „Имексо-Импекс“ — Скопје, на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, број 05/59 од 12. II. 1973 година, од одржаната седница на 19. I. 1973 година, се проширува и со промет на големо со следните групи производи: металопреработувачка и техничка стока и стоки за широка потрошувачка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 329 од 17. IV. 1973 година. (862)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 789, страна 141, книга VIII е запишано следното: На досегашниот потписник на Производниот погон во Тетово, со самостојна пресметка на доходот, на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електромакедонија“ — Скопје Манојловски Димитрије, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет број ОИ-654/1 од 6. IV. 1973 година.

Потписник на споменатиот погон во иднина останува стариот регистриран потписник на погонот Буневски Благоја, директор на погонот кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 7. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 449 од 21. V. 1973 година. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 887, страна 145, книга IV е запишано следното: Дејноста на Складот во Скопје, ул. „Фестивалска сала“ — Сајмиште, на Трговското претпријатие „Конекс“ — Белград, согласно со одлуката

на работничкиот совет, од одржаната седница на 29. III. 1973 година се проширува и со продажба на големо и тоа: резервни делови и прибор за моторни возила и земјоделски машини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 413 од 29. V. 1973 година. (873)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 587, страна 555, книга III е запишано следното: „Ватекс“ — претпријатие за конфекција — Валандово е конституирано на 29. V. 1973 година, согласно со записникот број 56 од 29. V. 1973 година од првата седница на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 545 од 12. VI. 1973 година. (896)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1566, страна 298, книга VII е запишано следното: Дејноста на „Бисер“ — молеро-фарбарско претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 13. V. 1973 година во иднина се проширува и со монтирање на разни декоративни услуги — производи: завеси, ролетни, ламперии за сидови и тавани и други од дрво и пластични материи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 538 од 14. VI. 1973 година. (905)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 193, страна 565, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Стопанското претпријатие за конфекција и постелнина „Брокат“ — Куманово и тоа: Митевски Крсто Олгица, благајник и Трајковски Симонов Миле, директор, им престанува правото на потпишување, бидејќи се разрешени од должност, со одлуката на работничкиот совет број 01-209/1 од 26. V. 1972 година, од одржаната седница на 25. V. 1972 година.

За нови потписници на споменатото претпријатие се назначени со горенаведената одлука следните лица: Милевски Томислав, в.д. директор и Крстевски Душан, шеф на сметководството, сматано од 31. V. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 568 од 22. VI. 1972 година. (984)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1255, страна 1495, книга V е запишано следното: Покрај досегашниот раководител на Претставништвото и сервисот во Скопје, на ул. „Ленинова“ бр. 33, на Товарна господинске опреме „Горење“ — Велење, Николовски Александар, за раководител на Претставништвото се назначува и Јанков Јанко, кој во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Николовски Александар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 411 од 22. VI. 1972 година. (932)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 529, книга II е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, се присоединува Земјоделската задруга „Југ“, село Јанчиште — Тетовско, согласно со одлуката на работничкиот совет на комбинатот бр. 02-2227 од 27. IV. 1972 година и одлуката на за-

дружниот совет на Земјоделската задруга „Југ“, село Јанчиште број 58 од 21. III. 1972 година донесена по пат на референдум.

Присоединувањето се смета од денот на уписот.

Се брише од регистарот на задругите од рег. бр. 21, страна 715, книга I Земјоделската задруга „Југ“, село Јанчиште, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, согласно со горечитираните одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 606 и 607 од 23. VI. 1972 година. (1001)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека ликвидациониот совет на судов по предметот на Општиот деловен сојуз — Делчево во присилна ликвидација на 15. X. 1973 година донесе решение со диспозитив:

Се заклучува постапката по присилната ликвидација над Општиот деловен сојуз — Делчево.

По правосилноста на решението Општиот деловен сојуз — Делчево во присилна ликвидација да се избрише од регистарот на стопанските организации.

Решението може да се напаѓа со жалба во рок од 15 дена од огласувањето преку овој суд, кај Вишиот стопански суд — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, I. л. бр. 5/62-31. (1298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 65, страна 284, книга VI е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали „Центрохемија“ — увоз-извоз — Скопје и тоа: Котевски Тоде, директор на финансиско-сметководниот сектор, Блажевски Боро, шеф на сметководството, Трпчевски Горѓи Димитар, генерален директор, Максимовски М. Александар, пом. генерален директор и Гуровски М. Стојан, шеф на деловницата увоз-извоз, претпријатието во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Атанасоза Душанка, в.д. шеф на сметководството, назначена со решението број 04-150/20 од 20. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 704 од 13. VII. 1973 година. (1110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1430, страна 621, книга VI е запишано следното: Дејноста на Деловната единица во Скопје, ул. „Индустриска“ број 22, на Деловното здружение за патен сообраќај на НР Хрватска „Транспорткомерц“ — Загреб, согласно одлуката на управниот одбор од одржаната седница на 8. III. 1972 година на „Транспорткомерц“ — Загреб и изводот од регистарот на Окружниот стопански суд — Загреб и тоа: вршење на работи од меѓународниот транспорт на стока за потребите на членовите на Здружението и за трети лица се брише и се дополнува со: вршење на сообраќајно-агенциски работи во вид на посредување во превозот на стока и меѓународниот друмски сообраќај помеѓу странски корисници и домашни даватели на услуги со обезбедување превозни средства и странски возачи и простор во превозните средства за стоката на своите комитенти; вршење осигурување на количината на стоката како и вршење на пропишани или вообичаени споредни работи во врска со тие превози (склучување на договори во име и за сметка на комитентите, како и за посредување во заклучувањето на овие договори).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 372 од 29. IX. 1972 година. (1447)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 791, страна 639, книга III е запишано следното: Претставништвото во Скопје на Трговското претпријатие „Металсервис“ — Београд, сега Организација на внатрешна трговија со железна, метална и техничка стока — Београд, во состав на „Југометал-Комбинат“, Здружено претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија — Београд, согласно со одлуката на работничкиот совет од 11. V. 1972 година се преселува од ул. „279-а“ бр. 48 на ул. „Иво Рибар-Лолоа“ бр. 2/3 — Скопје. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 700 од 10. X. 1972 година. (1515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 51, страна 440, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Графичкиот завод „Гоце Делчев“ — Скопје Трајко Величковски, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 13. IX. 1972 година.

За директор на Графичкиот завод „Гоце Делчев“ — Скопје со одлуката на работничкиот совет број 02-3472 од 14. IX. 1972 година е назначен Андоновски Димитар Киро, кој во иднина истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Георгиевски Александар, технички раководител, Орцев Славчо, раководител на комерцијалното одделение и Велковски Методија, шеф на сметководството, сметано од 9. X. 1972 година. Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 926 од 20. X. 1972 година. (1560)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IV. 1973 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — паркови и зеленило — Прилеп, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп, која има својство на правно лице, не одговара по принципите на супсидијарната и солидарната одговорност за обврските по однос на обртните средства на друга таква ООЗТ.

Оваа промена е извршена врз основа на самоуправната спогодба на здружување на основните организации на здружен труд во работната организација — Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ — Прилеп од февруари 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 200/73. (755)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IV. 1973 година, рег. бр. 28/60, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето на Горѓи Атанасоски, досегашен директор и потписник на Фабриката за електромотори и електрични апарати за домаќинството „Микрон“ — Прилеп. Се овластува Михаил Топчиоски, директор, да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 190/73. (756)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IV. 1973 година, рег. бр. 17/66, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Самостојната организација на здружен труд — Хидроелектрана „Глобочица“ — Струга, на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје и гласи: Ос-

новна организација на здружен труд — хидроелектрана „Глобочица“ — Струга (со својство на правно лице), на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје.

Се проширува дејноста на Хидроелектраната „Глобочица“ — Струга уште со изработка на инвестиционо-техничка документација, студии и проекти, техничко набљудување на брани, хидроенергетски, хидротехнички и останати објекти, изведување на електро-монтажни, машински и градежни работи, авто-механичарски работи и превезување на предмети.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката на работничкиот совет на ХЕ „Глобочица“ — Струга, број 02-115/1 од 5. I. 1973 година, самоуправната спогодба за здружување на работата и средствата, број 3927 од 20. XII. 1972 година, и решението од Одделението за инспекции служби на Собранието на општината Струга, број 08-47/1 од 10. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 98/73. (758)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. IV. 1973 година, рег. бр. 120/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Рајчиноски Петре, досегашен шеф на сметководството на Угостителското претпријатие „Турист“ — Струга.

Се овластува Богоевски Спасе, шеф на сметководството, покрај досегашниот потписник Ристевски Гурица, директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 202/73. (759)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запишано следното: Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Погон за внатрешен и меѓународен автотранспорт и шпедиција „Млаз“ — Богданци, на Трговското претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 17. III. 1973 година се стекнува со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 347 од 8. V. 1973 година. (768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 363, страна 313, книга II е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за туризам и комунални работи „Маврово“ од Маврови Анови, согласно со одлуката на Советот на работната заедница број 120 од 29. III. 1973 година, од одржаната седница на 27. II. 1973 година се менува и ќе гласи: Претпријатие за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови, Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 338 од 8. V. 1973 година. (774)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 115, страна 643, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата за одела „Вартекс“, со седиште во Кичево, на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Вартекс“ — Вараждин, број 377 од 16. III. 1973 година се проширува и со: продажба на сопствени производи на

машка, женска и детска конфекција, сукна и производи на други организации т. е. продажба на текстил, кратка и плетена стока, облека, лесна и тешка како и крзнена конфекција, текстилна, кожна и крзнена галантерија и чадори во мрежата на сопствените индустриски продавници и стоковни куќи, со довршени и евентуално недовршени предмети за облекување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 362 од 27. IV. 1973 година. (777)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 87, страна 517, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата за чевли во Кичево, ул. „11 Октомври“ бр. 4, на Трговското претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград, согласно со заклучокот на работничкиот совет број 2871/2-73, од одржаната седница на 6. III. 1973 година на споменатото претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 326 од 27. IV. 1973 година. (778)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 214, страна 453, книга VII е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за производство на пиво и слад — Скопје (скратено Пивара) инженер Жика Поповиќ, в. д. генерален директор и Петар Чатлески, дипломиран економист — директор на комерцијалниот сектор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За генерален директор на Фабриката за производство на пиво и слад — Скопје (скратено Пивара), со одлуката на работничкиот совет број 02-2371 од 17. IV. 1973 година, од одржаната седница на 12. IV. 1973 година е назначен Никола Цубалевски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник инженер Жика Поповиќ, технички директор, назначен со одлуката на Делозниот одбор број 02-2570 од 25. IV. 1973 година, од одржаната седница на 24. IV. 1973 година на Фабриката за производство на пиво и слад — Скопје и старите регистрирани потписници: Јован Кокотански, дипломиран економист — финансиски директор и Стојан Досев, дипломиран економист — директор на планско-развојниот сектор, сметано од 9. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 456 од 10. V. 1973 година. (779)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 918, страна 345, книга IV е запишано следното: Најдовски Тодор, досегашен раководител на „Машиноремонт“ — Титоград — Склад во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 40 е разрешен од должност со решението број 01-1570 од 10. X. 1972 година.

За раководител на Складот, со решението број 01-439 од 24. V. 1972 година е назначен Спасовски Кирил, кој нема да биде потписник, бидејќи истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува шефот на претставништвото во Скопје Васковски Страхил, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 348 од 27. IV. 1973 година. (782)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 471, страна 547, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Топилницата за цинк и олово во основање „Злетово“ — Титов Велес, Демниевски Методија, комерцијален директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, а на потписникот Врховец Милослав, технички директор, му престанува правото за потпишување а и понатака останува во работната организација, согласно со одлуката на советот, број 02-4402/8 од 3. XI. 1972 година.

За нови потписници на Топилницата со горенаведената одлука се назначени следните лица: Тумбов Горѓи, комерцијален директор и Ивановски Стојче, директор на општ сектор, кои Топилницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Јонче Котески, директор и Љубе Бабунски, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 19 од 16. I. 1973 година. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1601, страна 1, книга VIII е запишано следното: На досегашниот раководител Нешо Марковски на ООЗТ со својство на правно лице „Комунист“, орган на Сојузот на комунистите на Југославија — македонско издание, во состав на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград — во Скопје му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението број 129 од 1. VI. 1973 година на работната заедница на истата.

За раководител на ООЗТ со својство на правно лице „Комунист“, орган на Сојузот на комунистите на Југославија — македонско издание, во состав на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград во Скопје е назначен со решението број 130 од 1. VI. 1973 година на советот на работната заедница Чедомир Стојковски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 4. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 555 од 7. VI. 1973 година. (877)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 116, книга VIII е запишано следното: Кон „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — СОЗТ со својство на правно лице — Стоковна куќа „Тетово“ од Тетово, согласно со договорот за интеграција број 41 од 26. II. 1973 година, одлуката за распишување на референдум на „Интерпромет“ — Скопје — Стоковна куќа „Тетово“ — Тетово број 291 од 25. I. 1973 година, одлуката на работничкиот совет на „Јелак“ — трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија — Тетово број 02-124/1 од 20. I. 1973 година, одлуката број 02-257 од 20. II. 1973 година на работничкиот совет на „Јелак“ — трговско претпријатие — Тетово, одлуката на Советот на работната заедница на „Интерпромет“ — Скопје — Стоковна куќа „Тетово“ од Тетово број 874 од 27. II. 1973 година и одлуката на работничкиот совет на „Интерпромет“ — трговско претпријатие — Скопје број 35 од 21. II. 1973 година се присоединува „Јелак“ — трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија — Тетово.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. број 290, страна 391, книга II Трговското претпријатие за промет, на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово,

бидејќи се присоединува кон „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — СОЗТ со својство на правно лице — Стоковна кука „Тетово“ од Тетово, согласно со горенаведените одлуки и договорот за интеграција.

Присоединетото Трговско претпријатие на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово и СОЗТ со својство на правно лице — Стоковна кука „Тетово“ од Тетово се организираат во ООЗТ со својство на правно лице „Јелак“ — Тетово под фирма: „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзална стока на големо и мало — Скопје — ООЗТ со својство на правно лице „Јелак“ — Тетово или скратено „Интерпромет“ — „Јелак“ — Тетово, плоштад „Маршал Тито“ број 25. Предмет на работењето на ООЗТ е промет на големо и мало со универзални и индустриски стоки за широка потрошувачка.

Трговското претпријатие „Интерпромет“ — „Јелак“ — Тетово е основано со организирање на ООЗТ со својство на правно лице Стоковна кука „Тетово“ — Тетово на „Интерпромет“ — Скопје и присоединувањето кон неа на Трговското претпријатие на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово во ООЗТ со својство на правно лице под фирма: „Јелак“ — Тетово или скратено „Интерпромет“ — „Јелак“ — Тетово.

ООЗТ со својство на правно лице „Јелак“ — Тетово или скратено „Интерпромет“ — „Јелак“ — Тетово ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Ацевски Илија, в.д. директор, Митрушевски Блогоја, директор на комерцијално-финансискиот сектор, Дивна Стоичкова, шеф на сметководството, Никола Јовановски, шеф на комерцијално и Бошко Билбиловски, шеф на финансиско-планска оператива.

Обврската пред банката е со два потписа.

Во колку некоја од другите ООЗТ со својство на правно лице во состав на „Интерпромет“ — Скопје, покаже негативни финансиски резултати ООЗТ „Јелак“ — Тетово не учествува во покривањето на нејзината загуба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 194 од 26. III. 1973 година. (604)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 145, книга II е запишано следното: Седиштето на Претставништвото со стовариште во Куманово, на Претпријатието „Агроопрема“ — експорт-импорт — Белград е на улица „Доне Божинов“ број 18 во Куманово.

Досегашниот в.д. директор на Претставништвото со стовариште во Куманово Костик Тихомир е разрешен од должност со одлука на работничкиот совет на „Агроопрема“ — Белград од 30. I. 1973 година.

За директор на споменатото претставништво со стовариште е назначен со одлуката на работничкиот совет на „Агроопрема“ — Белград од 30. I. 1973 година Стојковски Владимир, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 26. III. 1973 година. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 309 од 25. IV. 1973 година. (661)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1591, страна 161, книга VIII е запишана под фирма: „Макоплод“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Деловна единица (продавница) број 29, без својство на правно лице во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ број 117. Предмет на работењето на деловната единица е промет со колонијално-прехранбени стоки.

Деловната единица е основана со одлуката на „Макоплод“ — трговско претпријатие на големо и

мало — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 01-712 од 17. III. 1973 година, од одржаната седница на 17. III. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Вафтири Тефик.

Деловната единица (продавница) број 29, без својство на правно лице во Тетово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 497 од 24. V. 1973 година. (843)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1551, страна 256, книга VII е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Технокооп“ — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница од одржаната седница на 19. IV. 1973 година во иднина се проширува и со вршење на транспортни услуги на стока со сопствени возила за сопствени потреби и потребите на други претпријатија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 410 од 28. V. 1973 година. (872)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1218, страна 1155, книга V е запишано следното: Досегашниот шеф на Пословницата во Скопје, ул. „Гуро Салај“ број 1, на „Компас“ — туристичко и автобуско претпријатие — Љубљана, Малинковиќ Илија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на Пословницата во Скопје на ул. „Гуро Салај“ бр. 1, на „Компас“ — туристичко и автобуско претпријатие — Љубљана е назначен Живадиновиќ Живомир, кој истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 19. IV. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 399 од 11. VI. 1973 година. (874)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1599, страна 497, книга VII е запишано под фирма: Индустрија за шински и друмски возила, опрема и метална конструкција „Гоша“ — Смедеревска Паланка — Претставништво во Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ број 7. Предмет на работењето на претставништвото е следење движењата на пазарот во СР Македонија во врска со сите производи на индустријата „Гоша“.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Индустријата „Гоша“ — Смедеревска Паланка, со одлуката од 13. IX. 1971 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Анчевски Јанко, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 951 од 12. XII. 1973 година. (7)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. XI. 1972 година, страна 11, книга II, реден број 5 се запиша основање на Погон за тополарство и земјоделие — Струмица, во состав на ООЗТ на ПДИ „Треска“ — Скопје — Сектор за тополарство и земјоделие — Скопје.

Погонот ќе ги врши следните дејности: — подигање на плантажи од брзорасни меки лисјари, производство и откуп на земјоделски производи и расадничко производство.

Овластени потписници се: раководителот инженер Војислав Нафтенев и шефот на сметководството Тинка Димитар Терзиева, кои колективно ќе ја потпишуваат жиро-сметката на погонот.

Поголот е без својство на правно лице.

Поголот е во состав на Основната организација на здружен труд на ПДИ „Треска“ — Скопје — Сектор за тополарство и земјоделие — Скопје, основан со одлуката на Централниот работнички совет број 02-29610 од 16. VI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 263/72. (175)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. I. 1973 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишана под фирма: Продавница број 3 во Битола (кај Педагошката академија), на Самостојната организација — Претставништво „Битолакомерц“ — Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен“, село Сладујево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чоколади и вафел производи, конзервирани производи, пиво, безалкохолни пијалоци, бели печива, цигари, кибрит како и продажба на тетратки, прибор за пишување и продажба на таксени марки.

Раководител на продавницата е Петковски Трајан.

Продавницата е основана од Самостојната организација — претставништво „Битолакомерц“ — Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен“ — село Сладујево, со одлуката бр. 102 и 103 од 12. VII. 1972 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претставништвото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 305/72. (292)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. I. 1973 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Јане Сандански“ бр. 59, на Самостојната организација — претставништво „Битолакомерц“ — Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен“, село Сладујево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на тетратки, моливи, хемиски пенкала, разгледници, цигари, кибрит, поштенски и таксени вредносници и детски играчки.

Раководител на продавницата е Ѓоревска Писана.

Продавницата е основана од Самостојната организација — претставништво „Битолакомерц“ — Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен“, село Сладујево бр. 103 од 12. VII. 1972 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува претставништвото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 306/72. (293)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. I. 1973 година, рег. бр. 24/63, книга I е запишана под фирма: Основна организација на здружен труд — Кланица во село Мажучиште (без својство на правно лице, со своја жиро сметка) а на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп. Предмет на работењето на основната организација е производство на месо и месни производи и продажба на големо и мало суво-месни производи, откуп на жива стока и кожа и промет со колонијални производи.

Основната организација е основана со одлуката од централниот работнички совет број 02-1217 од 21. X. 1972 година на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп и одлуката од работничкиот совет на поголот трговија — Прилеп, бр. 02-4617/1 од 23. XII. 1972 година.

Основната организација ќе ја потпишуваат Намум Стамболциоски и Перо Наумоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 335/72. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 228, книга VII е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, населба Козле, кула број 14. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени стоки, свежо месо и колонијална стока.

Продавницата е основана од „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 02/12510 од 16. XI. 1972 година, од одржаната седница на 15. XI. 1972 година.

Раководител на продавницата е Антовски Ѓоко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 130 од 13. II. 1973 година. (340)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1973 година, рег. бр. 44, книга II, реден број 1 е запишано основање на Претпријатие за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија, „Елегант“ — Продавница број 6, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциски производи, трикотажа, галантерија и метража.

Раководител на продавницата е Евгенија Стефановска.

Продавницата е основана од Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија, број 1687 од 7. X. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 293/72. (437)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. II. 1973 година, страна 393, реден број 13 е запишано основање на Претпријатие за производство трикотажа и конфекција „Трико“ — Виница, Продавница број 20 во Струмица, ул. „Маршал Тито“ број 43. Предмет на работењето на продавницата е продажба на трикотажни и конфекциски производи и друга трговска стока.

Раководител на продавницата е Нада Вртева.

Продавницата е во состав на Претпријатието за производство трикотажа и конфекција „Трико“ — Виница, основана со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 2119 од 27. XII. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 273/72. (438)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1973 година, рег. бр. 23, е запишана под фирма: „Гранап“ — трговско претпријатие на големо и мало — Струмица, Продавница за самопослужување број 7, со седиште во Струмица, ул. „Браќа Миладинови“ 66.

Продавницата ќе врши продажба на разна стока — самопослуга.

Раководител на продавницата е Томе Васил Томов.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Гранап“ — трговско претпријатие на големо и мало — Струмица, број 02-4273/1 од 7. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 274/72. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 112, книга VIII е запишан под фирма: „Интерекспорт“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје — хотел „Б“ категорија „Унион“ — Кичево. Предмет на работењето на хотелот е вршење на угостителски услуги — сместување.

Хотелот е основан од „Интерекспорт“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 02-3793 од 23. XII. 1972 година.

Раководител на хотелот е Митре Цапазовски. Хотелот „Б“ категорија „Унион“ — Кичево ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 174 од 20. III. 1973 година. (481)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 1125, книга II е запишана под фирма: Текстилна индустрија „Нетекс“ — Неготино — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 1 во Неготино, улица „Страшо Пинџур“ бр. 22. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со продажба на мебел-штоф, жерсе, галантериска стока, предива, отпадоци од конци и друга текстилна стока.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Текстилната индустрија „Нетекс“ — Неготино, бр. 02-98/2 од 13. II. 1973 година, од одржаната седница на 22. XII. 1972 година.

Раководител на продавницата е Манева Зорка. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 301 од 28. III. 1973 година. (557)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1591, страна 481, книга VII е запишана под фирма: „Макоплод“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, населба Драчево, улица „Ратко Митровиќ“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани колонијални стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Макоплод“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 01-967/1 од 25. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Спасовски Љојин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 265 од 29. III. 1973 година. (560)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1591, страна 481, книга VII е запишан под фирма: „Макоплод“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Магазин број 4 во Куманово, ул. „11 Октомври“ број 43. Предмет на работењето на магацинот е складирање на прехранбени производи.

Магацинот е основан од „Макоплод“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 01-139/1 од 19. VII. 1972 година.

Раководител на магацинот е Бељули Али.

Магацинот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 177 од 9. IV. 1973 година. (611)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 58, книга VIII е запишан под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Основна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Погон за преработка на амбалажа — село Миравци. Предмет на работењето на погонот е производство и продажба, на мало и големо, на сите видови домашен и канцелариски мебел, производство и продажба на различни видови амбалажа, фурнир, шпер и панел плочи, иверести плочи, градежна столарија; производство и продажба на производи од пластични полиуретански и полиестерски маси; производство и продажба на пловни објекти, изградба на монтажни куќи за живеење и општествени објекти, производство и продажба на каучи, лежаи, дрвна галантерија и слично.

Погонот е основан од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје со одлуката на централниот работнички совет на претпријатието, бр. 02-1186/169 од 13. XII. 1971 година.

Основната организација на здружен труд, без својство на правно лице — Погон за преработка на амбалажа — село Миравци ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, инженер Николов Димо, директор на ООЗТ — погон за преработка на амбалажа — село Миравци и инженер Панов Никола, шеф на погонот.

Обврска пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 255 од 9. IV. 1973 година. (609)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 401, книга VII е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните продавниците на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар и тоа:

1. Продавницата во село Врпчиште, од рег. бр. 562, страна 319, книга VI;
2. Продавницата „Вардар“ во село Здуње, од рег. бр. 562, страна 794, книга VI;
3. Продавницата „Чифлик“ во село Дебреше, од рег. бр. 562, страна 795, книга VI;
4. Продавницата број 2 во село Вруток, од рег. бр. 562, страна 792, книга VI;
5. Продавницата број 4 во село Речане, од рег. бр. 562, страна 792, книга VI;
6. Продавницата број 1 во село Вруток, од рег. бр. 572, страна 792, книга VI;
7. Продавницата „Бигорски“ во село Битуше, од рег. бр. 562, страна 62, книга VII;
8. Продавницата во село Чеграње, од рег. бр. 562, страна 62, книга VII;
9. Продавницата „Шара“ во село Врпчиште, од рег. бр. 562, страна 63, книга VII;
10. Продавницата „Мала Централа“ во село Рањен, од рег. бр. 562, страна 62, книга VII, и
11. Магацинот во Гостивар, од рег. бр. 562, страна 814, книга VI, согласно со одлуката на одборот за привремена управа на филијалата во Гостивар, број 03-9 од 3. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 447 од 28. V. 1973 година. (847)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 280, страна 390, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на „Кис“ — керамичка индустрија — Скопје и тоа: Арсов Ангеле Љубе, пом. главен директор, Коневски Кирил Костадин, технички директор и Кочовски Николов Анастас, финансиски директор, им престанува правото за потпишување со одлуката на работничкиот совет број 388 од 27 III. 1973 година, од одржаната седница на 9. X. 1972 година.

За нови потписници на „Кис“ — керамичка индустрија — Скопје со горенаведената одлука се назначени следните лица: Тодоровски Божинов Павле, раководител на финансиски сектор, Николки Љубо Петар, раководител на комерцијален сектор и Миловановиќ Марко Милисав, раководител на општ сектор, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Стојановски Гито Ѓоко, главен директор, сметано од 29. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 323 од 23. IV. 1973 година. (783)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при работната организација за превоз на патници и стока во земјата и странство „Орел“ — Радовиш

р а с п и ш у в а

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место Секретар.

Услови:

Покрај општите услови според ОЗРО кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршен правен факултет со над 2 години работно искуство во струката,
- да има завршено управно-правна школа со над 5 години работно искуство во струката,
- да е државјанин на СФРЈ,
- да ја има регулирано воената обврска.

Покрај молбите кандидатите да ги достават и следните документи: диплома за завршен правен факултет, односно виша управно-правна школа, потврда за работно искуство, уверение за државјанство, уверение дека не е осудуван и не е под истрага и потврда дека ја регулирал воената обврска.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите заедно со документите да се доставуваат до конкурсната комисија при АТШ „ОРЕЛ“ — Радовиш.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема во разгледување.

Личниот доход ќе се исплаќа според правилникот за распределба на личните доходи.

Конкурсната комисија за именување директор на Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за директор на училиштето (избор)

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- завршен факултет или висока школа за образование на наставници;
- најмалку 10 години работно искуство во просветна струка;
- да има организациони способности и морално-политички квалитети.

Кон пријавата таксирана со 2 динари таксена марка, кандидатите ги приложуваат и следните документи: извод од матичната книга на родените, диплома за школските квалификации, потврда за работно искуство, биографија, уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на неговото објавување. (82)

Во конкурсот за пополнување на работни места на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методи“ — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 1 од 30 јануари 1974 година, на стр. 15, под огл. бр. (45), е направена грешка и се дава следната

И С П Р А В К А

Под реден број 7 е објавено: „еден виш стручен соработник по предметот патолошка физиологија“, а треба да стои: „еден научен соработник по предметот патолошка физиологија“.

Од Медицинскиот факултет — Скопје.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|----|
| 35. Одлука за отстапување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија за 1973 година — — — — | 97 |
| 36. Одлука за користење на средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 97 |
| 37. Решение за разрешување од должност советник на републичкиот секретар за образование и наука — — — — — | 97 |
| 38. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за образование и наука — — — — — | 97 |
| 39. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вкупниот чист приход од земјоделска дејност — — — — — | 97 |
| 40. Упатство за начинот на изготвувањето на завршната сметка на органите на управата за 1973 година — — — — — | 98 |

Исправка на Правилникот за униформата и функционалните ознаки, како и за заштитната опрема на работниците на професионалните противпожарни единици — 112